



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

На Народна Република Македонија

Бр. 39

Скопје четврток 23 декември 1948 год.

Год. IV

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса, "Службен весник на НР Македонија" Пошт. фах 51: Скопје, Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрацијата 659

Овој број чини 4 динари. Претплатата за една година износи 250 дин. за едно полугодие 125 динари. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ.—Централа за НРМ—Скопје 8.901.812

265

ОДЛУКА

НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ЗА ПОТВРДА УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО И ОБНОВАТА НА ЗЕМЈАТА

Народното собрание на Народна Република Македонија на својата втора редовна седница на IV-то редовно заседание на ден 24 ноември 1948 година ја донесува следната

ОДЛУКА

Се потврдуваат следните уредби на Владата на Народна Република Македонија донесени во времето од 29 април до 20 ноември 1948 година врз основа чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата.

1) Уредбата за култивација и исползување на црничевите дрвја — ("Службен весник на НРМ" бр. 18 од 23 јуни 1948 година).

2) Уредбата за запослување на самоуправните пензионери на Народна Република Македонија ("Службен весник на НРМ" бр. 18 од 23 јуни 1948 година).

3) Уредбата за одредување рангот на учителските курсови ("Службен весник на НРМ" бр. 18 од 23 јуни 1948 година).

4) Уредбата за оснивање Главната дирекција за ауторемонт на Министерството за локален саобраќај ("Службен весник на НРМ" бр. 18 од 23 јуни 1948 година).

5) Уредбата за укинување Дирекцијата на претпријатијата за снабдување на земјоделното ("Службен весник на НРМ" бр. 18 од 23 јуни 1948 година).

6) Уредбата за укинување Трговско-индустриската комора во град Скопје ("Службен весник на НРМ" бр. 21 од 1 август 1948 година).

7) Уредбата за ликвидација на старите судски депозити ("Службен весник на НРМ" бр. 21 од 1 август 1948 година).

8) Уредбата за изменување на Уредбата за отворање школи за општообразование на работниците ("Службен весник на НРМ" бр. 29 од 27 септември 1948 година).

9) Уредбата за ставање во сила Уредбата за трговски инспекции во отсеците за трговија и снабдување на извршните одбори на околските и градските народни одбори на територијата на Народна Република Македонија ("Службен весник на НРМ" бр. 29 од 27 септември 1948 година).

10) Уредбата за откуп на оризовата арпа (нелупен ориз) од реколтата 1948 година ("Службен весник на НРМ" бр. 29 од 27 септември 1948 год.).

11) Уредбата за откуп на компир од реколтата 1948 година ("Службен весник на НРМ" бр. 35 од 20 ноември 1948 година).

12) Уредбата за откуп на граф од реколтата 1948 година ("Службен весник на НРМ" бр. 35 од 20 ноември 1948 година).

13) Уредбата за изменење и дополнење на Уредбата за откуп на оризовата арпа (нелупен ориз) од реколтата 1948 година ("Службен весник на НРМ" бр. 35 од 20 ноември 1948 година).

Скопје, 24 ноември 1948 година.

Народно собрание на Народна Република Македонија.

Секретар,
К. Сејфула, с. р.

Претседател,

Д-р Дим. Несторов с. р.

266

ПРАВИЛНИК

ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Заседание на Собранието

Член 1

До изборот на претседател на новоизбраното Народно собрание, неговата должност на првот состанок ќе ја врши по години најстариот присутен пратеник, а после овоа претседател на Верификациониот одбор.

Должноста временни секретари ја вршат двајца пратеници избрани од Собранието на првот состанок.

Член 2

На почетокот на заседанието на новоизбраното Народно собрание се врши верификација на мандатите на народните пратеници избрани во Собранието.

За таа цел Собранието избира на својот прв состанок Верификационен одбор од 11 члена.

По овој избор првот состанок се заклучува.

Член 3

Верификациониот одбор ги испитува пратеничките уверенија, изборните акти и сите жалби против изборот и веднага составува свој извештај. Одпечатениот извештај на Верификациониот одбор им се доставува на сите пратеници на Собранието.

Седницата на Собранието за претресување на извештајот на Верификациониот одбор, не може да се одржи пред да изминат 24 часа од неговото доставување на народните пратеници.

Член 4

Врз основа извештајот на Верификациониот одбор Собранието може да го оснажи или поништи изборот на народниот пратеник. Во вториот случај Собранието ќе нареди нов избор. Пред да поништи или оснажи еден избор, Собранието може да ја одложи одлуката и да нареди претходно да се извршат потребни иследувања.

Свој пратеник, додека не му биде изборот поништен, има право да присуствува и да решава на седниците на Собранието, но не може да гласа за својот сопствен избор ако се гласа одделно за него.

Член 5

Ако се поништи мандатот на еден пратеник поради недостиг на услов за ползување на избирачкото право, ќе се постави за пратеник неговиот заменик што бил со него кандидатован.

Во случај на поништување мандатот поради неправилноста на изборната работа, поради која се смета дека кандидатот не е ни избран за пратеник, ќе се повика на неговото место оној кандидат од истата кандидатска листа во таа изборна единица, што добил после него на изборите најповеќе гласови. Ако нема друг кандидат на истата листа од изборната единица, или ако се утврдат неправилности на изборната работа во поглед на сите кандидати од една изборна единица, Собранието, поништувајќи го мандатот, ќе нареди нови избори во таа изборна единица.

Член 6

По завршениот претрес на извештајот од Верификациониот одбор пратениците, чии што избори се потврдени, полагаат пред Собранието и потпишуваат клетва која што гласи:

"Јас (име и презиме) се кољам со својата чест и совеста на својот народ дека како народен пратеник секојпат ќе ги застапувам и бранам демократските права и слободата

на народот на Народна Република Македонија; дека верно ќе го чувам братството, единството и слободата на народите, на нашата заседница гатимовина Федеративна Народна Република Југославија и дека неуморно ќе ги бранам и зајакнувам придобивките од Народно-ослободителната борба; дека ќе го вложам својот труд и знаење за изградбата на нашата народна држава и за подигање на благосостојбата на работниот народ и дека својата пратеничка должност ќе ја исполнувам совесно и неуморно“.

После полагањето на клетвата се чита Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ за свикнување за сесанието на Народното собрание.

Член 7

Народните пратеници не можат да ја вршат својата пратеничка должност додека не ја положат клетвата.

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ

Член 8

Народното собрание избира за целиот период за кој што е избрано претседател, потпретседатели и до три секретари.

Прво се избира претседател, потоа потпретседатели и најпосле секретари.

Ако претседателот, или некои од потпретседателите или секретарите, не е во состојба да ги вршат своите должности, се избира нов претседател, односно потпретседател или секретар за остатокот на периодот за кој што е Собранието избрано.

Член 9

Претседател, потпретседатели и секретари се избираат на основа на кандидатски листи кои што можат да ги поднесат најмалку 10 пратеници.

Член 10

Освен правата и должностите што му се доверени со другите одредби на овој правилник, претседателот го претставува Собранието, свикнува седници, ги отвара и заклучува, раководи и одржува ред над нив и се грижи да се придружуваат пратениците на Собранието кон работниот ред. Тој, исто така, се грижи да не заостанува и да не се прекинува работењето во одборите како и работите во административните служби на Собранието да се свршуваат правилно и брзо.

Претседателот ги назначува сите службеници на Собранието, донесува одлука за нивните службени односи и има право на дисциплински надзор над нив.

Тој што претседава не учествува во претресот и гласањето. Во случај на еднаква подела на гласовите ќе гласа и тој што претседава.

Член 11

Во случај да е претседателот спречен во вршењето на должност, го заменува еден од потпретседателите што ќе го одреди тој.

Потпретседателот што ја врши должноста на претседател има исти права и должности како и претседателот.

Член 12

Секретарите вршат прозивка на пратениците, составуваат записници на седниците, читаат предлози и други акти во Собранието. Тие се грижат за редот на говорниците, за начинот и резултатот на гласањето и за водењето на забелешки за одлуките на Собранието. Тие исто така се грижат сите печатени извештаи и предлози што мораат да им бидат доставени на народните пратеници да им бидат на овие на време доставени.

Еден од секретарите што ќе го одреди претседателот непосредно води надзор над вршењето на административната служба на Собранието.

Во случај да се сите секретари времено спречени во вршењето на должноста, ќе ги заменат времено пратениците што ќе ги одреди претседателот.

III. СЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕТО

Член 13

Седниците на Собранието се јавни. Тие можат за поодделни предмети да бидат претворени во тајни, кога ќе одлучи затоа Собранието на барање од претседателот на Собранието, од Владата или од 20 пратеници. За вакво предлог се гласа без претрес.

Предметите за кои што е изгласана тајност, не се претресуваат тајно и во одборите.

Работата на тајната седница не се објавува. Објавувањето на изјави или предлози од Владата дадени во тајните седници, може да биде само на барањето или со пристап од претседателот на Владата.

Член 14

Собранието може полносастојно да решава ако е присутно на седницата повеќе од половината на вкупниот број пратеници.

Ако претседателот гледа дека нема достаточен број пратеници за решавање, ќе нареди прозивка или пребројување.

Кога ќе се започне прашање за кворум, присутните пратеници неможат да излезат од салата додека не ќе се изврши нела прозивка, односно пребројување.

Присутноста на пратениците ја утврдува претседателот.

Утврдувањето на кворумот ќе го изврши претседателот и тогаш кога ќе го предложи тоа еден пратеник спомогнат од петмина други.

Член 15

За полноважен заклучок на Собранието е потребно мнозинство гласови на присутните пратеници.

Член 16

По предлог на претседателот, дневниот ред ва секоја идна седница го утврдува Собранието на крајот на седницата без претрес. Овој дневен ред се објавува на одредено место во просторите на Собранието.

Предмети за кои што не можел да се заврши претресот на една седница ќе се стават на прво место на дневниот ред на идната седница.

Ако не може дневниот ред да се изврши поради недостаточен број на присутни пратеници, претседателот ќе го објави истиот дневен ред како дневен ред за идната седница со додавање на оние точки, што треба по Правилникот да се стават, или за кои што Собранието порано решило тој ден да се стават на дневен ред.

Член 17

После читањето на записникот а пред да се мине на дневен ред, претседателот на Собранието и Владата му даваат на Собранието соопштенија, што се однесуваат до него. После тоа пратениците можат да упатуваат прашања до претседателот на Собранието, до претседателот на Владата или до поедини нејзини членови.

На овие прашања прашаниот ќе одговори усно веднага на истата седница или, ако треба одговорот да се подготви, ќе се остави за седница нарочно посветена на одговорите на пратеничките прашања (чл. 78).

Потоа се преминува на дневниот ред.

Соопштенија од страна на Владата можат да се даваат во секое време на седницата.

Член 18

На седницата на Собранието имаат право да зборуваат само пратениците и членовите од Владата. Собранието по потреба ќе го сослуша овластениот министерски повереник за кого ќе побара членот од Владата да биде сослушан.

Член 19

Никој не може да зборува на седницата на Собранието, ако претходно не добил збор од оној што претседава.

Освен случаите кога е со овој правилник инаку одредено, претседателот дава збор по редот на пријавата.

На членовите од Владата им дава збор претседателот кога ќе побараат.

Секој пријавен говорник има право својот ред за зборување да го отстапи на друг пријавен говорник.

Член 20

На пратеник што сака да зборува за некаква повреда на правилникот или на дневниот ред се дава збор што ќе го побара. Неговото зборување може да трае најповеќе 5 минути. За тој случај не може да зборува ни еден друг пратеник. Ако и после објаснувањето од претседателот говорникот остане при тоа дека правилникот и дневниот ред се повредени, претседателот веднага ќе го повика Собранието да го реши тоа прашање без претрес.

Член 21

Пријавување за збор се дава до претседателот што ќе се отвори претресот.

По предмет што се испратени на Собранието од одборите може да се пријавува за збор што ќе се поднесе извештајот на одборот на Собранието. Тоа може да се стори лично, усно или писмено или преку некој друг пратеник.

Говорникот може да зборува само за прашањето што е на дневниот ред.

Освен претседателот никој не може да го прекинува говорникот нити да го опоменува на ред.

Член 22

Ако пратеникот бара збор поради тоа да го поправи својот навод што е изложен погрешно, и дал повод за некаква несогласност или предизвикал потреба за лично објаснување, тогаш ќе му се даде збор веднагаш што ќе го заврши своето зборување оној кој што ја предизвикал таа исправка. Но во тој случај говорникот не може да зборува подолго од 5 минути и може покрај лично објаснување да ги исправи само погрешно наведените факти од својот говор.

Ако претседателот навоѓа дека пратеникот не е предизвикан од страна на тој говорник, тој не ќе му го даде барањот збор.

Ако пратеникот не е задоволен со решението од претседателот прашањето го решава Собранието без претрес.

Министрите и владините повереници можат да зборуваат и од своето место, а пратениците мораат да зборуваат од говорницата, освен кога ќе зборуваат за правилникот, за лична работа или ставаат кратки прашања, во кои случаи можат да зборуваат и од своето место.

Член 23

Освен членовите на Владата, одборските известители и оние говорници на кои што во поедини случаи правилникот тоа им го допушта, за еден предмет не може никој да зборува повеќе од еднаш, освен ако Собранието тоа нарочно му го допушти.

Член 24

Седниците на Собранието ги заклучува претседателот со негово престанување, одкога ќе го објави претходно дневниот ред за идната седница. Денот и часот за идната седница претседателот го одредува на крајот на седницата или писмено.

Член 25

Освен седниците Собранието може да се состанува и во конференција што ги свикува претседателот на своја иницијатива, по барање од претседателот на Владата или по предлог од 15 пратеници. На конференцијата можат да бидат присутни само пратениците и членовите од Владата на НРМ. Овие конференции не можат да донесуваат задолжителни одлуки.

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ

Член 26

Освен правата и должностите, наведени во другите прописи на овој правилник, народните пратеници имаат имунитетско право, право на поднесување оставки, право на дневница и бесплатен превоз на сите државни и сообраќајни средства, освен на воздушните, на територијата на Народна Република Македонија.

Должностите на пратениците се да присуствуваат на седниците на Собранието и да ги вршат работите и задачите што ќе им ги довери Собранието.

Член 27

На седниците на Собранието секој пратеник има право да зборува на јазикот од народот на кој што му припаѓа. Говорите одржани на јазик од припадниците на националните малцинства се преводат.

Член 28

За сите изјави и постапки при вршењето на својот мандат, било во седниците, било во извесни должности, пратениците одговараат само на Собранието и избирачкото тело што ги избрало.

Член 29

Освен во случаи на заварување на извршување потешко кривично дело, пратениците не можат да бидат лишени од слобода нити против нив може да се започне кривична постапка без одобрение на Собранието. Во време меѓу седанија на Собранието и кога не е на окуп одобрение може да даде Президиумот на Народното собрание на НРМ.

Право на имунитет им прапаѓа на пратениците од моментот кога им е издадено од страна на избирачката комисија уверение дека се избрани.

Член 30

Барањето на иследните и судски органи за издавање на пратеник се испраќа претходно на Мандатно-имунитетниот одбор. Собранието решава за барањето на основа извештајот од овој одбор.

Во случај да Собранието не е на заседание, за издавање на судот ќе решава Президиумот на Народното собрание на НРМ, кој што ќе го поднесе своето решение на одобрение на наредното заседание на Собранието.

За започнување кривична постапка против пратеник од слобода, во случај кога е пратеникот затечен на извршување на потешко кривично дело, мора веднагаш да се известат Президиумот на Народното собрание на НРМ, кој што ќе му го достави примениот извештај на Собранието што ќе биде тоа собрано. На основа овој извештај Собранието решава да ли може кривичната постапка да се продолжи.

Ако Собранието не е на заседание одобрение ќе издаде Президиумот на Народното собрание на НРМ со дополнителна потврда од Собранието.

Член 31

Кривична постапка може да се води према пратеник само за онова дело за кое Собранието дало одобрение за водење постапка.

Член 32

Народен пратеник може да даде оставка на својот мандат.

За поднесената оставка решана Собранието на основа извештајот од Мандатно-имунитетниот одбор.

Оставката, дадена пред да е мандатот верифициран, ќе го спречи извршувањето да ли е изборот правилен или не.

Член 33

За сето време додека трае заседанието на Собранието пратениците се должни да бидат во местото на заседанието и да ги вршат своите должности.

Пратеникот што е спречен да присуствува на седницата од Собранието подготвено е да бара од Собранието да му одобри отсуство. Собранието решава за барањето отсуство без претрес.

Ако претседателот најде да нема во Собранието достаточен број пратеници за решавање, тој може да огласи да се укинуваат сите одобрени отсуства освен оние што се одобрени поради болест.

Собранието може да достави на Мандатно-имунитетниот одбор случаи на пратеник што без одобрение за отсуство повеќе пати не доаѓа на седници. Одборот со својот извештај ќе му дојде на Собранието предлог како треба да се постапи спрема таков пратеник.

Член 34

Пратениците имаат право на дневница за време на работењето на Собранието и одборите, сметајќи го и времето за доаѓање и враќање од заседанието.

Пратеник кој што без одобрено отсуство или болување не доаѓа на седниците на Собранието нема право на дневница.

Член 35

На пратениците претседателот на Собранието им издава нарочни легитимации. Во нив мора изрично да се истакне имунитетското право на пратеникот и право на бесплатно возене.

V. ОДБОРИ НА СОБРАНИЕТО

Член 36

За проучавање и подготвување законски предлози и други прашања од надлежноста на Народното собрание на НРМ, Собранието избира одбори. Одборите се постојани и нарочни.

Член 37

Постојани одбори на Собранието се:

1. Законодавен одбор;
2. Одбор за стопански план и финансии;
3. Мандатно-имунитетни одбор;
4. Административен одбор; и
5. Одбор за молби и жалби.

Постојаните одбори се избираат за целиот период за кој што е Собранието избрано.

Член 38

Одборите се избираат по листи. Ако има повеќе листи гласањето се врши тајно а местата во одборот се доделуваат на поедини листи сразмерно на гласовите што ги добиле. На така доделените места постават кандидатите по ред со кој што се означени на листата.

Кандидатската листа можат да поднесуваат најмалку 10 пратеници.

Членови на Владата не можат да бидат членови на одбори.

Член 39

Законодавниот одбор претресува и подготвува предлози на закони и други одлуки. Законодавниот одбор се состои од 11 члена.

Член 40

Одборот за стопански план и финансии претресува и подготвува предлози на стопанскиот план, општо-државниот буџет и годишната сметка.

Одборот за стопански план и финансии се состои од 7 члена.

Член 41

Мандатно-имунитетниот одбор претресува и поднесува на Собранието извештај за случаите на примена имунитетното право на пратениците, како и за случаите за полноможност, престанокот и поповнувањето упразнетот мандат.

Мандатно-имунитетниот одбор се состои од 5 члена.

Член 42

Административниот одбор испитува и му поднесува на Собранието извештај за правилноста на извршувањето на претсметката на расходите на Собранието. Овој одбор донесува и правилник за административниот персонал на Собранието.

Административниот одбор се состои од 5 члена.

Член 43

Одборот за молби и жалби испитува молби и жалби од граѓаните, општествените организации и установи и поднесува за нив извештај до Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ.

Одборот за молби и жалби се состои од 5 члена.

Член 44

Нарочните одбори се избираат за проучавање на овие законски предлози или други предмети за кои што Собранието кајде дека треба да се испратат на нарочен одбор за проучавање.

Овие одбори имаат онолку члена и заменици колку ќе одреди Собранието во секој поодделен случај и трајат додека не ја вршат работата за која што се избрани.

Собранието може да одреди и посебни иследици и анкетни одбори за поодделни прашања.

Член 45

Едновременно со изборот на членови на одборите, Собранието избира истовремено по 5 заменици на Законодавниот одбор и Одборот за стопански план и финансии и по 5 заменици за другите одбори.

Замениците на членовите од одборите се подликуваат на местите на одборот во случај на спреченоста на некои од членовите на одборот.

Член 46

На упразнетото место од еден член од одборот доаѓа кандидат во ред со најголем број гласови од истата група што не е избран. Ако е листата исполнена, на упразнето место доаѓа првот по ред заменик избран на истата групна листа.

Член 47

Испаднати полесно извршување на својата задача од одборите можат да образложат во својата среда поподбори. Поподборите не можат да донесуваат ниту едни одлуки во името на целиот одбор туку на одборот му доставуваат извештај за предметот што им е доставен на проучавање.

Член 48

Одборите можат да општит непосредно со Владата на НРМ и нејзините членови преку своите претседатели.

Член 49

Секој одбор избира претседател, потпретседател и секретар.

Одборите можат да работаат и во време кога Собранието не заседава.

Секој одбор работи по Правилникот што ќе го донесе Собранието за основа на овој Правилник.

Член 50

Одборот може да решава ако на седницата присуствуваат две трети од членовите на одборот. Заклучоците на одборот се донесуваат со престо мнозинство на гласови.

Член 51

На седниците на Законодавниот одбор и Одборот за стопански план и финансии можат да присуствуваат со право на советодавен глас и пратеници на Собранието што не се членови на одборот, како и членови на Владата на НРМ и Владини повереници. Членот на Владата што е подносител на законски предлог или неговиот заменик е должен да присуствува на претресот во одборот ако претседателот на одборот го повика за да го образложи предлогот.

Член 52

При претресувањето на законските предлози Законодавниот одбор и Одборот за стопански план и финансии имаат право да бараат од соодветните министерства и службени лица документи, материјал и мислења што се однесуваат до законскиот предлог кој што се претресува.

Одборите избираат претресувачи на законски предлози и можат да повикаат претресувачи на законски предлози на Одборот за законодавство и организација на Браништата

управа на Претседателството на Владата на НРМ, на Одделението за изградување на народната власт на Президиумот на Народното собрание на НРМ, на државните надлежности и устаници, како и претставници на општествените организации.

VI. ПОДНЕСУВАЊЕ И ПРЕТРЕС НА ЗАКОНСКИ ПРЕДЛОЗИ**а) однесување на законски предлози****Член 53**

Законски предлози можат да му поднесуваат на Собранието Владата на НРМ, членовите на Владата на НРМ и секој пратеник.

Ако законскиот предлог го поднесат двајца или повеќе пратеници тие ќе одредат еден меѓу себе да ги заступува при претресот на тој предлог во Одборот и во Собранието. Ако таков заступник не биде одреден, ќе се смета како подносител првотписаниот пратеник.

Законските предлози се доставуваат писмено до претседателот на Собранието.

Секој законски предлог мора да биде составен од форма во која што се донесува закон.

Член 54

Претседателот на Собранието го упатува секој примен законски предлог веднаш до претседателот на Законодавниот одбор, односно до претседателот на Одборот за стопански план и финансии, според тоа кој од овие одбори е надлежен. Законски предлог може да се стави на дневен ред на седницата на одборот ако на членовите од одборот им биде на време доставен а најмалку 5 дена пред седницата.

Претседателот на Собранието во согласност со претседателот на одборот ќе осигури да примените законски предлози бидат доставени на сите пратеници на Собранието, пред да почне нивниот претрес во одборот.

Пратениците можат да поднесуваат свои предлози писмено или усно во врска со законскиот предлог што се претресува во одборот.

Член 55

Неподготвените законски предлози може да биде ставен на седницата на одборот, и кога на членовите од одборот им е доставен на помалку од 5 дена пред седницата, ако му го доставила на Собранието Владата со образложен предлог да се стави веднаш на дневен ред, или кога самото Собранието донесе заклучок за неговата итниост и како итен му го упати на Одборот за претрес.

Во овие случаи предлогот мора да им биде доставен на членовите од одборот на ден пред седницата. Исклучително Собранието може да донесе одлука предлогот да се претресува во одборот истиот ден кога е предаден на неговите членови.

б) Претрес во одборот на Собранието**Член 56**

На почетокот на претресот подносителот на законскиот предлог може да даде образложение на предлогот. Ако законскиот предлог го поднесе повеќе пратеници, образложението може да даде еден од нив.

Ако член на Владата одреди свој повереник, овој, кога ќе побара Собранието, ќе даде потребни објаснувања но не може ниту членот на Владата да дава образложението ниту изјави.

Член 57

По образложението на законскиот предлог, за истот се расправа начело. Во текот на овој расправа пратениците изјавуваат свое начело мислење за предлогот, а подносителот на предлогот или неговите повереници дава потребни одговори и објаснувања на прашањата поставени што му ги упатуваат народните пратеници.

По завршетокот на начелното расправање за законскиот предлог се гласа во начело.

Ако не се усвои законскиот предлог во начело, нема да се мисли на расправање во поединости. Одборот за тоа му поднесува извештај на Собранието на првото заседание.

Член 58

Ако биде законскиот предлог усвоен во начело, се мислува на расправање во поединости.

Овој претрес се врши така што се расправа по ред за секој поединен член на законскиот предлог.

За амандманите се расправа со оној член на кој што се однесуваат. Ако има повеќе пратенички амандмани за нив ќе се расправа по ред како што се поднесени. Подносителот на законскиот предлог е должен да се изјасни за секој пратенички амандман.

Тајно се гласа со ливчиња од еднаква големина, иста боја и форма кои што се ставаат во еднообразен плик. Пратениците, после прозивката, еден по друг ќе ги спуштат ливчињата во кутија што се навоѓа на масата од Претседателот. Гласовите ќе ги бројат тројца пратеници кои што, по завршеното броење ќе ги уништат гласачките ливчиња. Овие тројца пратеници по предлог на Претседателот ги избира Собранието.

Во случај на подеднаква поделба на гласовите ќе се врши избор повторно.

Член 73

Претседателот на Собранието го објавува резултатот на гласањето непосредно по извршеното гласање.

IX. — МОЛБИ И ЖАЛБИ

Член 74

Граѓаните можат да поднесуваат молби и жалби до Народното собрание поединично или преку општествени организации и здружества.

Овие молби и жалби му се испраќаат до Претседателот на Собранието, а овој ги испраќа до Одборот за молби и жалби.

Молбите и жалбите што ќе се однесуваат на некаков законски предлог или инаку на некаков предмет што се веќе претресува во Собранието или во еден од одборите, ќе бидат испратени непосредно до Собранието или до надлежниот одбор.

Секој пратеник има право да разгледа секоја молба или жалба.

Член 75

Молбите и жалбите што не ќе ги испрати до Собранието или до други одбори, Одборот за молби и жалби ќе ги испрати до Владата на НРМ или на некој од нејзините членови ако сметаат дека решавање по молбата или жалбата спаѓа во низната надлежност, или ќе ги разгледа и со свој извештај и предлог ќе ги испрати до Президиумот на Народното собрание на решавање.

Ако одборот смета дека молбата или жалбата не заслужава да биде разгледана, тој ќе ја одбие сам.

X. — ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА

Член 76

Пратениците имаат право да поставуваат прашања до Претседателот и до членовите на Владата за важни прашања од политиката и работењето на државната управа или за приликите во својот крај.

За поставување на вакви прашања Собранието може да одреди нарочен ден на почетокот од заседанието, но можат да се поставуваат и на почетокот од секоја седница на Собранието. (чл. 17)

Претседателот односно членовите на Владата на НРМ одговараат на прашањето писмено или усно на седница што ќе се одреди за таа цел особено, по правило, при крајот на седницата. Одговорот на прашањето мора да биде даден за време на истото заседание.

Подносителот на прашањето може своето прашање да го повлече.

Член 77

После одговорот на претседателот односно на членот на Владата, по правило, може да зборува само подносителот на прашањето заради некакво објаснение и заради изјата да ли е доволен со одговорот или не. Претседателот може, со оглед на важноста на прашањето, после одговорот се пак да дозволи дискусија, но оваа не може да трае по долго од една седница.

После изјавата на подносителот на прашањето односно после дискусијата ако имало дискусија, се прејдува на дневниот ред без гласање, но во случај да имало дискусија на дневниот ред може да се премине и со гласање, ако постои предлог било на прост било на мотивирано прејдување на дневниот ред.

XI. — ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

Член 78

За секоја седница на Собранието се води записник. Записниците на седниците ги водат секретарите по ред како ќе го одреди тоа претседателот.

Во записникот се бележат:

1. Сопственијата на претседателот и на Владата;
2. Предмети за кои што Собранието решавало и реше-

нија што се за нив донесени со тоа да ќе се внесе и начин на гласање како и бројот на гласовите "за" и "против" гласањето по име;

3. Предметите за кои што Собранието ќе реши да се сат во записникот.

Говорите на пратениците не се бележат во записникот но се означуваат имињата на говорниците што зборувале "за" и "против".

Член 79

Во почетокот на секоја народна седница се чита записникот од претходната седница. Секој пратеник има право да стави забелешка на записникот. Ако секретарот изјави дека не ја приема дадената забелешка и да остануват при свој редакција. Собранието решава за тоа без претрес. Во случај да Собранието најде да е забелешката основателна секретарот е должен спрема неа да го исправи записникот. Имено усвоен записник го потпишуваат претседателот и секретарот.

Записниците ќе се објават во "Службен весник на родна Република Македонија".

Член 80

За сите говори, изјави и извештаи, како и за оноа што ќе го рече претседателот раководејќи со седницата на Собранието, се водат стенографски белешки.

На седницата од одборите ќе се водат вакви белешки само кога тоа претседателот на одборот го смета за потребно.

Стенографските белешки се поднесуваат на увид претседателот на Собранието и секој чиија реч е забележана.

Говорникот може во стенографскиот текст да ги внесе само оние измени што се однесуваат на редакцијата, не в сувајќи ново нити изоставувајќи изразени мисли и грчки. За оваа ќе се грижи претседателот на Собранието. Во случај на спор претседателот, по барање на пратеникот што бара измена ја изнесува стварта пред Собранието да реши за тоа од кога ќе ги сослуша двајцата.

XII. — ОДРЖУВАЊЕ НА РЕД

Член 81

Исклучително право за одржување на редот на седниците на Собранието му припаѓа на претседателот на Собранието.

Член 82

Поради повреда на редот спрема пратениците можат да се изречат следните дисциплински казни:

1. — Забелешка за ред;
2. — Писмена забелешка за ред;
3. — Одземање за збор; и
4. — Времено исклучување од седниците.

Исклучувањето не смее да биде прв пат подоцна од 3 седници, а секој друг пат на подолго од 10 седници.

Првите три казни ги изречува самиот Претседател на Собранието, а четвртата ја изречува Собранието без претресување, по предлог на Претседателот или дваесет пратеници.

Казниот пратеник не може да бара да ја укине казната казната што ја изрекнал претседателот.

Член 83

Со забелешка за ред ќе се казни секој пратеник кој со својот говор или со своето поведење во Собранието нарушува редот и прописите на Правилникот.

Член 84

Со писмена забелешка за ред ќе се казни секој пратеник кој што е на иста седница порано опоменет на ред. Оваа казна се внесува во записникот.

Член 85

Со одземање на збор ќе се казни пратеник што со својот говор го повреди редот, а порано на истата седница бил веќе казнет со писмена забелешка за ред, или два не сакал да го послуша Претседателот.

Член 86

Со казна времено исклучување ќе се казни пратеник кој што лично навредува или клевети народни пратеници се држи непристојно спрема Собранието или за кого не е утврдено да не е запазил тајната за предметите за кој што изгласана тајност или кој што несака да го послуша претседателот, нарочно во поглед на извршувањето на казната истата казна ќе се казни и пратеникот што го нарушува редот и го спречува работењето на седницата.

За секој член на законскиот предлог се гласа одделно. При расправањето на буџетот во поединоти, се гласа по раздели.

Од кога ќе биде законскиот предлог изгласан во поединоти, ќе се изврши гласање на законскиот предлог во целост.

Член 59

Во текот на претресот пред одборот подносителот на предлогот и пратениците можат да поднесуваат писмено формулирани амандмани се додека законскиот предлог не биде изгласан во целост, а усно амандманите можат да ги предлагаат само за време на претресот во поединоти.

Амандманите ако ги поднесува подносителот на законскиот предлог се сметаат како составен дел од законскиот предлог.

Подносителот на законскиот предлог може да одустане од законскиот предлог додека не се пристапи кон гласање во целост во одборот. Подносителот на амандманот може да истиот да одустане додека не се изгласа, односно додека подносителот на законскиот предлог не го усвои.

Член 60

Кога претресот на законскиот предлог ќе биде во одборот завршен, одборот ќе одреди свој извештел поради поднесување извештај до Собранието. Ако одборот по некој законски предлог се подели на мнозинство и малцинство може и малцинството да изработи свој извештај и да одреди свој извештел.

Секое одвоено мнение, било во начело, било за пооделни членови од предлогот, за кој што се решавал во одборот, на одборот ќе му се предаде писмено кој што со извештајот на мнозинството ќе го упати на Собранието. Членот на одборот што ќе го одвои своето мнение може да го брани пред Собранието.

в) Претрес во Собранието

Член 61

Законскиот предлог со извештајот од одборот мора да биде доставен на пратениците на Собранието на време, а најдоцна еден ден пред седницата на Собранието на која што ќе се претресува.

Исклучително, може со пристапнок на Собранието, да се земе во претрес и оној законски предлог кој што со извештајот од одборот им е оставен на пратениците на истиот ден.

Член 62

Претрес на законскиот предлог во Собранието почнува со извештај на извештениот од одборот, што го упати законскиот предлог до Собранието.

По извештајот извештениот и подносителот на предлогот можат да го образложат извештајот на одборот.

Ако одборот нашол дека законскиот предлог треба во начело да се отфрли, Собранието на тој предлог ќе реши без одделно расправање а по сослушување на одборскиот извештел и подносител на предлогот,

Член 63

После извештајот и образложението се пристапува кон расправање.

Расправањето е јавно и го опфаќа законскиот предлог во начело и во поединоти.

Расправањето почнува, по правило со говор на подносителот на предлогот. Тој со својот говор дава начелно и објасно образложение на предлогот.

Во натамошното расправање можат да учествуваат членовите на Владата од името на Владата или во свое лично име и народните пратеници.

Извештениот на одборот и подносителот на предлогот можат во текот на претресот да земаат збор и повеќе пати преку ред поради давање потребни одговори, објасненија, завземање став по предложениите амандмани.

Член 64

Амандманите можат да се поднесуваат се додека не ќе биде законот ставен на гласање. Тие мораат да бидат писмено формулирани.

Освен подносителот на законскиот предлог амандмани можат да поднесува секој пратеник.

Амандманите од подносителот на предлогот се сметаат за составен дел на законскиот предлог.

Член 65

За амандманот на пратеник мора да се изјаснат извештениот на одборот и подносителот на законскиот предлог.

Ако се согласат тие со амандманот, истиот да се стави за составен дел на законскиот предлог, ако некој од нив не се сложи со пратеничкиот амандман, претседателот го спроведува амандман веднаш на гласање. Ако го усвои Собранието, амандманот станува составен дел на законскиот предлог.

Ако подносителот на предлогот или извештениот на одборот го прими пратеничкиот амандман во начело на предлогот истиот свои предлози за измена и дополнување, нема да го дава да се гласа ако ги измени и дополнувања ги прими подносителот на амандманот. Ако тој не ги прими се гласа прво за амандманот. Во случај да го прими Собранието амандманот, истиот станува составен дел на законскиот предлог во формулација што ја дава подносителот на амандманот.

Член 66

Расправањето на законскиот предлог е завршено, кога ќе биде завршена листата на говорниците.

По завршеното расправање се предвидува на гласање на законскиот предлог. Гласањето се врши во целина и еднакво.

По завршеното гласање претседателот ќе го објави резултатот на гласањето.

Текстот на законскиот предлог се чита во Собранието ако го бара тоа подносителот на предлогот, извештениот на одборот или пратеникот, чие барање го потпираат 10 пратеници.

г) Претрес за итни законски предлози.

Член 67

Како итен се смета законски предлог кој што Владата на Народна Република Македонија му го испраќа на Собранието во текот на неговото заседание со образложен предлог да се стави веднаш на прво место од дневниот ред.

Итниот законски предлог му се доставува писмено на Претседателот на Собранието кој што веднаш го доставува до Претседателот на Законодавниот одбор.

Исклучително Владата може да внесе итен законски предлог непосредно на самата седница на Собранието. Во тој случај може Собранието таков предлог да испрати до Законодавниот одбор или да реши веднаш да го земе во претресување.

Пред донесувањето на оваа одлука Собранието ќе го сослуша мнението од подносителот на предлогот.

Испраќајќи итен законски предлог до Законодавниот одбор, Собранието може да одреди срок за кој што одборот мора да поднесе извештај. Ако Одборот не поднесе извештај во одредениот срок Собранието законскиот предлог може да го земе во претресување и без свој извештај.

Член 68

Буџетот и стопанскиот план се стават на прво место од дневниот ред, освен ако Владата бара итност за некој друг законски предлог.

Член 69

Постапката за расправање и гласање за итен законски предлог во Собранието е иста како и за други законски предлози.

VII. РЕЗОЛУЦИИ И ДРУГИ ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕТО

Член 70

Предлози за резолуции и други одлуки можат да поднесуваат Владата, и пратениците. Собранието може да реши таков предлог да се испрати до нарочен одбор. Собранието по предлог на Претседателот решава да ли на поднесенниот предлог ќе води претрес или ќе премине на гласање без претрес.

VIII. ГЛАСАЊЕ

Член 71

Секој пратеник може да гласа само за себе лично.

Гласањето во Собранието се врши јавно или тајно.

Јавно се гласа со дигање на рака или по име.

По име се гласа за законски предлог во целина ако го предложат тоа еден пратеник поткрепен од 10 пратеници.

При гласањето по име еден од секретарите ги прозива сите пратеници а овие гласаат со одзив „за“ или „против“. По завршената прозивка на сите пратеници уште еднаш ќе се извикаат оние пратеници кои што при првата прозивка не се одзвале.

Член 72

Со тајно гласање се гласа во случај на избор, и тоа ако има двајца или повеќе кандидати односно две или повеќе кандидатски листи.

Член 87

Пратеник кој е казнет со казна исклучување должен е да излезе веднага од салата на Собранието. Во случај да се противи, претседателот ќе ја прекине седницата и ќе нареди казниениот пратеник со сила да се отстрани.

Пратеник против кого се предлага казна за времено исклучување има право да зборува во своја одбрана највеќе 5 минути. Ако повеќе пратеници едновременно се предложени за исклучување поради заеднички извршен прекршок на редот има право да зборува само еден од името на сите, но неговиот говор може да трае највеќе 10 минути.

Член 88

Казната одземање на зборот и казната исклучување оп седниците на Собранието се внесуваат секогаш во записникот на Собранието.

Казната исклучување повлекува губење на дневници за време додека е исклучен.

Член 89

Ако некој од слушателите на галериите не седи мирно претседателот може да нареди да се отстрани. Во случај на поголемо нарушување на редот претседателот може да нареди да се испразнат галериите.

Никој со оружје не може да влезе во зградата во која што Собранието заседава, освен лица што по прописите носат оружје, а се наоѓаат во службена работа кај Собранието.

XIII. ПЕРСОНАЛ И СМЕТКОВОДСТВО НА СОБРАНИЕТО

Член 90

Својот персонал на Собранието стои под надзор на претседателот. Персоналот е постојан или времен. Бројот и платите на персоналот ќе бидат предвидени со правилник што ќе го донесе Административниот одбор.

Член 91

Претседателот на Собранието е повисок надзорател за извршувањето на претсметката на расходите на Собранието.

Административниот одбор должен е на секој три месеци да ги прегледа сметките и да му поднесува известај на Собранието.

XIV. АРХИВА, БИБЛИОТЕКА И ПЕЧАТ

Член 92

Собранието има своја архива и библиотека. Архивата и библиотеката имаат свои службеници.

Член 93

Собранието има свој печат со грб на Народна Република Македонија. Околу грбот е издолбан натписот: "Народно собрание на Народна Република Македонија".

Печатот на Собранието го чува еден од секретарите кого ќе определи Претседателот.

Член 94

Овој Правилник влегува во сила штом ќе го прими Собранието.

Скопје, 24 ноември 1948 година.

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Секретар,

Димче Беловски, с.р.

Претседател,

Д-р Димитар Несторов, с.р.

26

Врз основа на чл. 7 ст. 1 од Законот за административно-територијалната подела на Народна Република Македонија денеска со чл. 5, ст. 25, од Законот за Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија, а по предлог на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија го донесува следниот

А Н Н У К А З

ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ, СОЕДИНУВАЊЕ, УКИНУВАЊЕ И ПРОМЕНИ НА ГРАНИЦИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ

Член 1

Се одредува одделување, соединување, укинување и промени на границите и седиштата на административно-територијални единици како што следува:

1. — Бродска околија

Од подрачјето на МНО Модриште се одделуваат селата Могилец, Игиче и Казанец и од нив се образува нов МНО со седиште во с. Могилец.

2. — Гевгелиска околија

Од подрачјето на МНО Негорши се одделува селото Мрзеши и се соединува кон подрачјето на МНО Гевгелија.

Селото Причане припаѓа на МНО Нов Дојран.

3. — Гостиварска околија — Дебарска околија

Седиштето на МНО на селата Кракорница, Ничпур, Бродец и Богдево, кое што до сита беше во с. Кракорница се преместува во с. Ничпур.

МНО Врбани се одделува од подрачјето на Гостиварската околија и се соединува кон подрачјето на Дебарска околија.

4. — Демирхисарска околија — Крушевска околија

Од подрачјето на МНО Журче, Демирхисарска околија се одделува селото Острилци и се соединува кон МНО Крушево.

5. — Горче Петровска околија — Скопска околија

Од подрачјето на МНО Бардовици, Горче Петровска околија, се одделува селото Визбелово и се соединува кон МНО Брада, скопска околија.

6. — Горче Петровска околија — Градски народен одбор на град Скопје

Од подрачјето на МНО Бардовици, Горче Петровска околија, се одделува селото Бардовици и се соединува кон Градскиот народен одбор на град Скопје, а МНО со седиште во с. Бардовици се укинува.

7. — Кочанска околија

Од подрачјето на МНО Облешово се одделуваат селата Бања и Сивачево и од нив се образува нов МНО со седиште во с. Бања.

Од подрачјето на МНО Гара Соколарци се одделува селото Дебело и се соединува кон подрачјето на МНО Соколарци.

Селото Нарева Нина припаѓа на МНО Долина Градче.

8. — Криво-паљачка околија

Од подрачјето на МНО Коневница се одделува селото Мартиница и се соединува кон подрачјето на МНО Крива Паланка.

9. — Крушевска околија

МНО на селата Преспа и Младинско се одделува од подрачјето на Прилепската околија и се соединува кон подрачјето на Крушевската околија.

Селото Пештачево припаѓа на МНО Сараиновце, а селото Долатина на МНО Тетово.

10. — Скопска околија

Од подрачјето на МНО Намизово се одделува селото Алдимини и се соединува кон подрачјето на МНО Горно Колешино.

Од подрачјето на МНО Драчево се одделува селото Патишка Река и се соединува кон подрачјето на МНО Јаболци.

Селото Света Петка припаѓа на МНО Долца, Соње.

11. — Скопска околија — Градски народен одбор на град Скопје

Од подрачјето на Градскиот народен одбор на Скопска околија се одделуваат селата Манастир, Трубареве, Јурумлери (МНО Манастир), Горно Лисиче, Долно Лисиче, Усје (МНО Горно Лисиче), Драчево и Бањина (МНО Драчево) и се соединуваат кон подрачјето на Градскиот народен одбор на град Скопје.

МНО со седиште во с. Манастир, МНО со седиште во с. Горно Лисиче и МНО со седиште во с. Драчево се укинуваат.

12. — Стрешка околија

Од подрачјето на МНО Велешта се одделува селото Добришти и се соединува кон подрачјето на МНО Ташмурциште.

Од подрачјето на МНО Збачди се одделува селото Ржачево и се соединува кон подрачјето на МНО Локов.

13. — Титов Велешка околија

Од подрачјето на МНО Долно Чичево се одделува селото Подлес, од кое што се образува нов МНО со седиште во с. Подлес.

Селото Убово припаѓа на МНО Коњари.

14. — Тетовска околија

Од подрачјето на МНО Тетово се одделува селото Отуше и се соединува кон подрачјето на МНО Тетово.

Од подрачјето на ГНО Тетово се одделува селото Лавце и се соединува кон подрачјето на МНО Селце, тетовска околина.

15. — Царевоселска околина

Од подрачјето на МНО Истевник се одделува селото Нов Истевник од кое што се образува нов МНО со седиште во с. Нов Истевник.

Седиштето на МНО на селата Луковица, Братнастиви и Костин Дол, кој што до сега беше во с. Луковица се преместува во с. Костин Дол.

16. — Штипска околина

Од подрачјето на МНО Крупниште се одделува селото Ново Селани и се соединува кон подрачјето на МНО Пишица.

Член 2

Владата да го обезбеди извршувањето на овој Указ.

Член 3

Овој Указ влегува во сила веднаш.

Ул. Бр. 10, 23 ноември 1948 год., Скопје.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

Секретар,

Крсте Црвенковски с. р.

263

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, а во рамките на Општото напатство на Владата на ФНРЈ за оснивање на околински (градски, реонски) контролни комисии и органи на народната инспекција, по предлог на Претседателот на Контролната комисија на Народна Република Македонија, Владата на Народна Република Македонија е донесува следната

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ОКОЛИСКИ (ГРАДСКИ, РЕОНСКИ) КОНТРОЛНИ КОМИСИИ И ОРГАНИ НА НАРОДНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Со цел за давање помош и вршење надзор над работењето и трудот на органите на државната управа, установите и претпријатијата под нивното раководство и на сите други установи и претпријатија врз основа на законите, како и поради што по непосредно и потполно вклучување на народните маси во државната управа и натамошното развивање на нивното учество во контролата на работата на органите од државната управа — се осниваат:

а) околински и градски контролни комисии при сите околински, односно градски народни одбори како и реонски контролни комисии при реонските народни одбори во град Скопје;

б) Органи на народната инспекција како доброволни помошни органи на околинските (градските, реонските) контролни комисии преку кои народните маси ќе учествуваат во вршењето на општо-државната контрола.

Член 2

Околинската (градската, реонската) контролна комисија е орган на народниот одбор преку кого народниот одбор и Контролната комисија на Народна Република Македонија ја спроведува и остварува локалната контрола.

Член 3

Околински (градски, реонски) контролни комисии се осниваат со решение на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор.

Член 4

Органи на народната инспекција можат да се образуваат во претпријатијата, установите, подрачјата на местата (села, познати градови), во реони и улици на градови. Каде ќе се образуваат органи на народната инспекција одредува врз основа на општите напатствија од Контролната комисија на Народна Република Македонија, околинската (градската, реонската) контролна комисија во согласност со општествените организации.

Органите на народната инспекција работат по напатствијата и задачите што ќе им ги постави околинската (градската, реонската) контролна комисија и по своја иницијатива во рамките на своите основни задачи.

Член 5

Околинската (градската, реонската) контролна комисија има претседател и потребен број членови. Претседателот на околинската (градската, реонската) контролна комисија го назначува извршниот одбор на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор од редот на своите членови. Другите членови на контролната комисија ги назначува извршниот одбор од редот на лицата кои ќе му предложат општествени организации или од редот на другите лица, а во согласност со Претседателот на Контролната комисија на Народна Република Македонија.

Член 6

Околинската (градската, реонската) контролна комисија одржува повремено свои состаноци на кои одредува план за своите непосредни задачи. Претседателот на контролната комисија раководи со сите работи на комисијата, свикнува состаноци на комисијата и се грижи за правилното вршење и спроведување на поставените задачи. За раководењето со комисијата и нејзината работа, претседателот му одговара на извршниот одбор на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор и на Претседателот на Контролната комисија на Народна Република Македонија.

Член 7

Народната инспекција ја сочинуваат народни инспектори.

Народните инспектори се делегираат од општествените организации, од установите, претпријатијата или од местата во кои што се осниваат органи на народната инспекција.

Делегираниот член од општествените организации го потврдува како народен инспектор претседателот на околинската (градската, реонската) контролна комисија.

Член 8

Народните инспектори ја вршат својата служба доброволно. За успешно работење, а по предлог на претседателот на околинската (градската, реонската) контролна комисија, извршниот одбор на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор може на народните инспектори да им додели награди. Вакви награди можат да се доделат на секое друго лице кога во соработка со органите на контролата допринесе да се отстрани општетување на народниот имот и државните интереси.

Член 9

Службениците на околинската (градската, реонската) контролна комисија ги назначува извршниот одбор на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор по предлог на претседателот на околинската (градската, реонската) контролна комисија.

Член 10

Сите персонални и материјални расходи на околинската (градската, реонската) контролна комисија како и трошковите на органите на народната инспекција (патни трошкови, награди и т. н.) се подмируваат од буџетот на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор. До крајот на 1948 година сите расходи во врска со работата во околинската (градската, реонската) контролна комисија и на органите на народната инспекција ќе одат на терет на буџетот на Народна Република Македонија по одредбите од чл. 10 ст. 1 од Основниот закон за буџетот.

Член 11

Поблиски одредби за внатрешната организација на околинската (градската, реонската) контролна комисија и на органите на народната инспекција донесува Претседателот на Контролната комисија на Народна Република Македонија врз основа на општи напатствија од Савезната контролна комисија.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 15326, 4 XII 1948 год., Скопје.

4 XII 1948 година Скопје.

Претседател на Владата,
Л. Колишевски с. р.

Претседател на Контролната комисија,

Б. Темелковски, с. р.

269

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата и член 1 од Основната уредба на Владата на ФНРЈ за државните банки за кредитирање на земјоделските задруги, а на предлог на Министерот на финансите, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ДРЖАВНАТА БАНКА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

Член 1

Со цел за помагање на земјоделското задругарство и социјалистичката реконструкција на земјоделството се оснива Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги е под административно-оперативно раководство на Министерот на финансите.

Делокругот на работата на Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги е целата територија на Народна Република Македонија, а нејзиното седиште е во град Скопје.

Член 2

Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги има за задача да во рамките на државниот кредитен систем врши кредитирање и финансирање на земјоделските задруги, да во својство на државна банка во однос на земјоделските задруги ги врши сите функции кои, досега ги вршеја Народната банка на ФНРЈ и Државната инвестициона банка на ФНРЈ, и на тој сектор ги изврши задачите што ги поставува стопанскиот план на Народна Република Македонија.

Поделено Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги ги врши следните работи:

- 1) ги снабдува задругите и задружните организации преку кредити со нужните оборотни средства;
- 2) ги кредитира задругите и задружните организации за инвестициона изградба, за купување земјоделски машини, за изградба на земјоделски изградби и друго;
- 3) им дава потребни кредити на задругите со цел за кредитирање на задругите за набавка на жив и мртов инвентар како и за подигање жилишни и земјоделски згради во селото;
- 4) ги врши работите на финансирање на задругите и задружните организации од средствата на државниот буџет со цел на инвестициона изградба;
- 5) ги извршува финансиските планови на задругите и задружните организации;
- 6) го унапредува, развива и прибира штедењето во селото;
- 7) прибира задружни фондови и други слободни средства на задругите и задружните организации; и
- 8) врши и други работи што во врска со нејзините задатоци ќе и довери Министерот на финансите.

Член 3

Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги ги врши работите во смисол на оваа уредба со средства добивени од државата и државните кредитни претпријатија како и со средства што и ги ставаат на располагање земјоделските задруги и земјоделските задружни организации.

Средствата кои Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги ги добива од државата се определуваат со посебно решение на Владата.

Член 4

Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги својата дејност ја врши преку свои филијали.

Одлука за оснивање на филијали донесува Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги по претходна согласност на Министерот на финансите.

Член 5

Во своето работење, Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги ќе биде во тесна работна врска со Народната банка на ФНРЈ а ќе одржува и непосредна врска со Министерството на земјоделството и со Комитетот за задругарство.

Член 6

Со цел на обезбедување на правилното функционирање на внатрешниот платен промет Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги ќе ги применува напатствијата од Народната банка на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 7

Во своето работење Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги не остварува добивка, туку само ја наплатува наплатата за своите усауги поради покривање трошковите на режијата.

Член 8

На чело на Државната банка за кредитирање на земјоделските задруги стои Главен директор кој може да има и помошник. Главниот директор и помошникот ги назначува и разрешува Министерот на финансите во согласност со Претседателот на Владата.

Член 9

Поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба донесува по потреба Министерот на финансите.

Член 10

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 15323, 4 XII 1948 год. Скопје

Министер на финансите

Д. Цамбаз, с. р.

Претседател на Владата на НРМ,

Л. Колишевски, с. р.

270

Врз основа на чл. 79 ст. II од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог на Министерот за индустрија и рударство, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во чл. 1 точ. 5 од Уредбата за оснивање на главни дирекции на Министерството на индустријата и рударството на Народна Република Македонија (Службен весник на НРМ — бр. 12/47) се бришат думите: "и републикански рудници" тама да оваа точка гласи: "ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА".

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со објавувањето во "Службен весник на НРМ".

Бр. 15330, 4 XII год., Скопје.

Претседател на Владата на НРМ,

Л. Колишевски с. р.

Министер за индустрија и рударство,

Ивко. Г. Василев с. р.

271

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на НРМ, Владата на Народна Република Македонија, по предлог од Претседателот на Владата, ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА СРЕДНИ И НИЖИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА И КУРСЕВИ

Член 1

Се укинува Комитетот за средни и нижи стручни училишта и курсеви.

Член 2

Сите работи и надлежности од досегашната надлежност на Комитетот во врска со изградбата на средни и стручни кадри и средните стручни училишта и курсеви и техникумите преминуваат во надлежност на Министерството за просвета а сите работи и надлежности од досегашната надлежност на Комитетот во врска со изградбата на нижи стручни работнички кадри и со нижите стручни училишта и курсеви преминуваат во надлежност на Министерството на трудот.

Член 3

По одредбата од претходниот член на соодветните Министерства ќе се предадат како свршените така и несвршените

ните предмети (списи, преписки и др.) на Комитетот за средни и нижи стручни училишта и курсеви.

Предавањето односно примањето на предметите од предниот став ќе се изврши записнички од комисија, во составот на кои по еден член ќе одредат Министерот за просвета односно Министерот на трудот и Претседателот на Комитетот.

Член 4

Напатствијата за спроведување на оваа уредба ќе издава по потреба Претседателот на Владата.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи уредбата за оснивање Комитет за средни и нижи стручни школи и курсеви ("Службен весник на Народна Република Македонија" Бр. 31 од 9 октомври 1947 година).

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со објавувањето и во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 15322, 4 XII 1948 година, Скопје
Министер за просвета Претседател на Владата
Д. Мире с. р. на НРМ

Л. Колишевски, с. р.

Министер на трудот
Б. Кузмановски, с. р.

272

Врз основа на чл. 29 точ. 3 во врска со чл. 17 точка 3 од Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на Народна Република Македонија во годините 1947 — 1951 и во врска со чл. 3 точ. 1 и чл. 4 став 1 стерот за просвета, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА КАЗНУВАЊЕ НА ЛИЦА КОИ ШТО НЕ ГИ ПРАК'ААТ ДЕЦАТА ВО УЧИЛИШТЕ

Член 1

Лицата одговорни за издржувањето и воспитувањето на децата што подлежат за задолжително школување во основните и седумгодишните основни училишта (родители, старатели, настојници и слично) должни се да се грижат децата на време да се запишат на училиште, како и да го посетуваат редовно училиштето и училишната настава. Тие се должни менавременото запишување, како и секое изостанување на мивното дете од училишната настава да го оправдаат во срок од 8 дена писмено или усно пред класниот раководител односно раководителот на училиштето.

Член 2

Лицата одговорни за издржувањето и воспитувањето на децата од чл. 1 на оваа уредба (родители, старатели, настојници и слично) за прекршување на одредбите од претходниот член ќе се казнуваат и тоа:

- а) за неоправдано изостанување на ученикот до два дена со опомена;
- б) за неоправдано изостанување на ученикот до пет дена со укор;
- в) за секој понатамошен неоправдан изостанок на ученикот како и за неоправдано ненавременно запишување на детето во училиште со парична казна до 2.000 динари или со поправителна работа до 20 дена, а за попродолжително неоправдано изостанување на ученикот како и за неоправдано незапишување во подолг срок односно през една цела учебна година со обете казни.

Член 3

Административно-казнената постапка за прекршоците на оваа уредба ја водат и казни изречуваат извршните одбори на околските односно градските (реонските) народни одбори по прописите на Основниот закон за прекршоци, а по пријава од раководителот на училиштето односно од надлежниот просветен инструктор или просветен референт.

Член 4

Се овластува Министерот за просвета да издава поблиски прописи за спроведување на оваа уредба.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со објавувањето и во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 15321, 4 XII 1948 година, Скопје

Министер за просвета,

Претседател на Владата

на НРМ

Д. Мире с. р.

Л. Колишевски, с. р.

273

РЕШЕНИЕ

На Извршниот одбор при Околинскиот народен одбор во град Дебар врз основа чл. 8 и чл. 85 од Законот за избор и чл. 49 од Законот за народните одбори со решение Бр. 40 реши:

Да се распишат нови избори на ден 26 XII 1948 год. за избор едно одборничко место и заменик на Околинскиот народен одбор во гр. Дебар и тоа:

1) Во изборна единица Бр. 4 која опфаќа само "Ин. кар мала" во гр. Дебар.

Бр. 1273/40, 2. XII 1948 год. Околински народен одбор во град Дебар.

Исправка на Правилникот за издавање уверение за користење правото на бесплатно лекување односно лекување со попуст во државните здравствени установи

Во "Службен весник на Народна Република Македонија", бр. 37 од 9 декември 1948 година, при печатењето на став 3 од член 3 на овој правилник е направена грешка. Исправен тој став гласи:

"Ослободен од плаќање на трошковите по чл. — од Уредбата за пресметнување и наплата на болничките трошкови во државните здравствени установи ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 56 од 3 VII 1948 година).

Од Уредништвото на Службен весник
Народна Република Македонија

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
265	Оодлука на Народното собрание на НРМ за потврда уредбите на Владата на Народна Република Македонија од областа на народното стопанство и обновата на земјата 283
266	Правилник за работата на Народното собрание на Народна Република Македонија 283
267	Указ за одделување, укинување и промени на границите на административно-територијални единици 289
268	Уредба за оснивање на околински (градски, реонски) контролни комисији и органи на народната инспекција 290
269	Уредба за Државната банка за кредитирање на земјоделски задруги 291
270	Уредба за изменување на Уредбата за оснивање на главни дирекции на Министерството на индустрија и рударството на Н. Р. Македонија 291
271	Уредба за укинување на комитет за средни и нижи стручни училишта и курсеви 292
272	Уредба за казнување на лица кои не ги праќаат децата во училиште. 292
273	Решение за распишување нови избори на ден 26 XII 1948 г. за избор едно одборничко место и заменик на Окол. народен одбор во гр. Дебар 292
	Исправка